



## ОГЛАС БР.10/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	РД/решение/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
<b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Регионална дирекција Штип бр.28-37/5 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор 69 м2, дел 0, зграда 12, намена на зграда Г2-1, влез 1, кат ПР, број 1, собност 2, К.П.8785, И.Л.7959, КО Винаца	1.053.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Винаца ул.Маршал Тито 66, од 14.11.2022 до 18.11.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП Маре Данкова, тел.075/248-278
<b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
2	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/16-08 Трета усна јавна аукција	ПМВ CHEVROLET TRAX KL1B, NE-4338-AB, 2013 година ТМВ PEUGEOT BOXER-2.4 TD, NE-1353-AB, 1999 година ТМВ FIAT DOBLO-1.2, NE-1066-AB, 2003 година	448.000,00 222.627,00 122.745,00	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна Јавна аукција: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
3	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/27-8/ДДВ-787-Г/3/6 Шеста усна слободна комерцијална продажба	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	/ /	Разгледување: Во Ресен ул.Димитар Влахов бр.1 на 16.11.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Тетово) Контакт лице УЈП Бурим Адеми, тел.076/446-288
4	Регионална дирекција Штип бр.28-37/4-1 Втора електронска јавна аукција	Машина за режење на трунци (автоматска брента) Братство Загреб, тип 02, сериски бр.592015, 1999 година	589.953,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кочани ул.Тодосија Паунов бр.18, од 14.11.2022 до 18.11.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП Маре Данкова тел.075/248-278
5	Регионална дирекција Штип бр.28-37/3-3 Четврта електронска јавна аукција	Машина за копирање дрвени елементи (столици) ЦНЦ Паде Копир, количина 1	840.540,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кочани ул.Дамјан Груев 66, 14.11.2022 до 18.11.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП Маре Данкова, тел.075/248-278
6	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-65 Десетта Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	/ /	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
7	Регионална дирекција Скопје бр.28-16/10 Четврта електронска јавна аукција	Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VR1, 2017 година ПМВ MITSUBISHI LANCER CYO, SK-9110-AB, 2008 година	/ /	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино ул. Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На ден 30.11.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП Драгана Загорова, тел.070/403-279

- ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 21.11.2022 година (понеделник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и на давање на движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното на давање и уплатата за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>. Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. *Сиварише се ирогаваај ио сисџемой видено кујено, дојлоишелно рекламаци не се ирмааиш.* На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА: \*може да учествуваат само оние лица, кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари најдоцна до 21.11.2022 г. (понеделник) на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Сите заинтересирани лица кои го исполниле условот со уплата на депозит, ќе учествуваат на усната јавна аукција, која ќе се одржи во просториите на УЈП РД Прилеп Одделение за наплата и управување со даночни долгови, на ден 30.11.2022 г. (среда) од 11 до 13 ч. Јавната аукција ќе биде одржана усно. Условите за учество на усното јавно на давање и уплатата за на давање ќе бидат дадени од страна на овластените службени лица од Управата за јавни приходи пред одржување на аукцијата и на денот на одржување на истата. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на усната јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. *Сиварише се ирогаваај ио сисџемой видено кујено, дојлоишелно рекламаци не се ирмааиш.* На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- УСНА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака **ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС 10/2022 година (НЕ ОТВАРАЈ)** до УЈП РД Прилеп и УЈП РД Тетово, Одделение за наплата на долгови до ден 21.11.2022 година до 16 ч. Одржувањето на усната слободна комерцијална продажба - отворање на понудите е на ден 30.11.2022 година (среда) од 11 до 13 ч., во понудата потребно е да се достават податоци за контакт, телефон и е-пошта на кои на ден 30.11.2022 година ќе може да се извести лицето чија понуда е прифатена. *Сиварише се ирогаваај ио сисџемой видено кујено.*